

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 94

7 април 2020, вторник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1379. Уредба со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба.....	3	1386. Уредба со законска сила за примена на Законот за јавните набавки за време на вонредна состојба	5
1380. Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување за време на вонредна состојба.....	3	1387. Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација за време на вонредна состојба	6
1381. Уредба со Законска сила за примена на одредбите од Законот за пензиското и инвалидското осигурување за време на вонредна состојба.....	4	1388. Уредба со законска сила за ограничување на правото на исплата на паричните паушали и паричните надоместоци на претседателите и членовите на одборите на директори, претседателите и членовите на управни и надзорни одбори, претседатели и членови на комисији, работни групи и советодавни и експертски тела формирани од државната и локалната власт и претседателите и членовите на советите на единиците на локалната самоуправа за време на вонредната состојба.....	6
1382. Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за вработување на инвалидни лица за време на вонредна состојба	4	1389. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Валандово	7
1383. Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување за време на вонредна состојба.....	4	1390. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2020 година	8
1384. Уредба со законска сила за примена на Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) за време на вонредна состојба.....	5		
1385. Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба	5		

[illegible]

	Стр.
1407. Одлука за давање во закуп објекти на граничен премин Кафасан.....	18
1408. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија	19

1409. Одлука за утврдување на јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарна, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2020 година	19
Огласен дел.....	1-12

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1379.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 април 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ДОДАТОЦИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Со оваа уредба со законска сила се уредува ограничувањето на исплатата на додатоци и надоместоци на плата на вработените во органите на државната власт, единиците на локалната самоуправа, институциите кои вршат дејности од областа на образованието, културата, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот и во институциите кои вршат работи од јавен интерес утврден со закон, а се организирани како агенции, фондови, регулаторни тела со јавни овластувања утврдени со закон, јавни установи и јавните претпријатија основани од Република Северна Македонија или од општините, од градот Скопје и од општините во градот Скопје и акционерските друштва во целосна сопственост на државата, за време на траење на вонредната состојба.

Член 2

На вработените од член 1 од оваа уредба со законска сила не им се исплатуваат додатоци и надоместоци на плата согласно закон и колективен договор, за време на траење на вонредната состојба.

Член 3

Одредбите од оваа уредба со законска сила не се однесуваат на медицинскиот и помошно-технички персонал во јавните здравствени установи, вработените во Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана и кабинетските службеници.

Член 4

Ова уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2865/1
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
Стр.

1380.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 7 април 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018 и 245/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 180/2019), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За определување и продолжување на роковите за постапување на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, за време на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Роковите кои согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, се определени за преземање на одделни дејствија од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, согласно член 39-д став (1), член 77 став (8) и (9), член 77-а став (3) и (4), член 77-д став (4), член 77-е став (7), член 77-ж став (4), член 77-ј став (10) и (11) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, кои истекуваат за време на траење на вонредната состојба, престануваат да течат за време на траењето на вонредната состојба и продолжуваат по истекот на траењето на вонредната состојба, но само за онолку денови колку што преостанале, и тоа од денот на истекот на траењето на вонредната состојба.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2880/1
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1381.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седница, одржана на 7 април 2020 година, донесе

УРЕДБА**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА****Член 1**

Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 180/19, 275/19 и 31/20), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За определување и продолжување на роковите за остварување на правата на осигурениците од областа на пензиското и инвалидското осигурување, за време на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Роковите кои согласно Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се определени за преземање на одделни дејствија за остварување на права од пензиското и инвалидското осигурување, согласно член 12 став 2, член 46 став 1, член 125 став 8, член 126 став 5, член 130 став 3 и 7, член 131 став 4, член 132 став 1, 2 и 3, член 134 став 1, член 140 став 1, 3 и 4, член 142, член 147, член 185-а став 1 и 2, член 206 став 1, член 207 став 2 и член 210 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, кои истекуваат за време на траење на вонредната состојба, престануваат да течат за време на траењето на вонредната состојба и продолжуваат по истекот на траењето на вонредната состојба, но само за онолку денови колку што преостанале, и тоа од денот на истекот на траењето на вонредната состојба.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2878/1
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1382.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 април 2020 година, донесе

УРЕДБА**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА****Член 1**

Закон за вработување на инвалидни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/00, 16/04, 62/05, 113/05, 29/07, 88/08, 161/08, 99/09, 136/11, 129/15, 27/16, 99/18) ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За определување и продолжување на роковите за остварување на правата и обврските согласно Законот за вработување на инвалидни лица, за време на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Роковите кои согласно Закон за вработување на инвалидни лица, се определени за преземање на одделни дејствија со цел за остварување на определени права и обврски, а кои се однесуваат на рокови согласно член 2-а став 2, 3 и 4, член 9 став 4, член 16 став 3 и 4, член 16-б став 7 и 8 и член 18 став 4, 5 и 6 од Законот за вработување на инвалидните лица, кои истекуваат за време на траење на вонредната состојба, престануваат да течат за време на траењето на вонредната состојба и продолжуваат по истекот на траењето на вонредната состојба, но само за онолку денови колку што преостанале, и тоа од денот на истекот на траењето на вонредната состојба.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2879/1
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1383.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 7 април 2020 година, донесе

УРЕДБА**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИ И ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОЦИ ОД КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА****Член 1**

Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/2012, 147/2015 и 30/2016), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За определување и продолжување на роковите за постапување на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија и овластеното службено лице од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија во постапката за остварување на право старосна пензија од втор

столб, за време на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Роковите кои согласно Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување, се определени за преземање на одделни дејствија на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија и овластеното службено лице од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија во постапката за остварување на правото на старосна пензија од вториот столб, согласно член 28 став (3) и член 34 став (4) од Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување, кои истекуваат за време на траење на вонредната состојба, престануваат да течат за време на траењето на вонредната состојба и продолжуваат по истекот на траењето на вонредната состојба, но само за онолку денови колку што преостанале и тоа од денот на истекот на траењето на вонредната состојба.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2882/1
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1384.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 7 април 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН, ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ (*) ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи(*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 27/20), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За определување на роковите за склучување на договори за производство и откуп на тутун од тековната година и за доставување на список на сите склучени договори во електронска форма и по еден примерок од секој склучен договор, за време на траење на вонредната состојба, се применуваат одредбите од оваа уредба.

Член 2

Роковите определени во Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) за склучување на договори за производство и откуп на тутун од тековната година и за доставување на список на сите склучени договори во електронска форма и по еден примерок од секој склучен договор, кои истекуваат во време на траењето на вонредната состојба, се продолжуваат до 30 април 2020 година.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2911/1
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1385.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 април 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.72/20 и 76/20), во членот 2 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Заради спречување на појавата, рано откривање, спречување на ширењето и сузбивање на Коронавирусот COVID-19 и поефикасно утврдување дали одредено лице било, или се сомнева дека било во непосреден контакт со лице заболено или инфицирано со Коронавирус COVID-19, како и навремено информирање на одредено лице дека било во непосреден контакт со лице заболено или инфицирано со Коронавирус COVID-19 и негов навремен медицински третман, Министерството за здравство како мерка може да примени и најнови технолошки достигнувања (интернет платформи, паметни апликации, електронски услуги и слично), при што во однос на обработката на личните податоци се применуваат прописите од областа на заштита на личните податоци, како и соодветни технички и организациски мерки за да се обезбеди ниво на безбедност на личните податоци соодветно на ризикот.“

Член 2

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2917/1
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1386.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 април 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/19) ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За полагањето на испит за лице за јавни набавки, како и за важноста на потврдите за положен испит за лице за јавни набавки за време на траење на вонредната состојба ќе се применуваат одредбите на оваа уредба со законска сила.

Член 2

Полагањето на испитот за лице за јавни набавки кое треба да се спроведе согласно Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/19) се одложува за време на траење на вонредната состојба.

Важноста на потврдите за положен испит за лице за јавни набавки чиј рок на важење е истечен во периодот од 1 јануари 2020 година до 1 април 2020 година, продолжуваат да важат за време на траење на вонредната состојба, како и шест месеци по престанокот на траењето на вонредната состојба.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2913/1
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1387.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седница, одржана на 7 април 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА СПОРТИСТИ, СТРУЧНИ ЛИЦА ОД ОБЛАСТА НА СПОРТОТ И СПОРТСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Во Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација за време на вонредна состојба „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 90/20), во член 4 став 4 во воведната рече-

ница зборовите „Управа за јавни приходи“ се заменуваат со зборовите „Агенција за вработување на Република Северна Македонија“.

Во алинејата 1 зборовите „Управата за јавни приходи“ се заменуваат со зборовите „Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија“.

Во алинејата 2 зборовите „до 30 април“ се заменуваат со зборовите „до 31 мај“ и зборовите „Управата за јавни приходи“ се заменуваат со зборовите „Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија“.

Во ставот 5 зборовите „Управата за јавни приходи“ се заменуваат со зборовите „Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија“, а зборовите „член 5 став 4 алинеја 1 и 2 од овој член“ се заменуваат со зборовите „став 4 алинеја 1 и 2 на овој член“.

Член 2

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2914/1
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1388.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 април 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ИСПЛАТА НА ПАРИЧНИТЕ ПАУШАЛИ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРИТЕ НА ДИРЕКТОРИ, ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ОДБОРИ, ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИ, РАБОТНИ ГРУПИ И СОВЕТОДАВНИ И ЕКСПЕРТСКИ ТЕЛА ФОРМИРАНИ ОД ДРЖАВНАТА И ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ И ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТИТЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА

Член 1

Одредбите од оваа уредба со законска сила се однесуваат на ограничување на правото на исплата на паричните паушали и паричните надоместоци во организите на државната власт, единиците на локалната самоуправа, установите и институции кои вршат дејности од областа на културата, образованието, детската, социјалната, здравствената заштита, како и други дејности од јавен интерес утврден со закон основани од Република Северна Македонија или единиците на локална самоуправа, независните регулаторни тела со јавни овластува-

ња утврдени со закон, како и јавните претпријатија, трговските друштва, заводите, агенции, фондовите и други правни лица чиј основач е Република Северна Македонија или единиците на локалната самоуправа, на претседателите и членовите на одборите на директори, управни и надзорни одбори, комисији, работни групи и советодавни и експертски тела и совети на единиците на локалната самоуправа, кои се истовремено вработени или приматели на пензија, за време на траење на вонредната состојба.

Член 2

На лицата од член 1 на оваа уредба со законска сила заклучно со месец декември 2020 година не им се исплатуваат парични надоместоци, како и надоместоци за патни и други материјални трошоци.

Оваа уредба со законска сила не се однесува на лица кои на денот на влегување во сила на оваа уредба со законска сила се евидентирани како невработени лица во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија или не се приматели на пензија согласно евиденцијата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија на кои може да им се исплаќаат паричните паушали и паричните надоместоци и други материјални трошоци во вкупен износ не поголем од минималната плата утврдена за месец декември 2019 година во Република Северна Македонија, во износ од 14.500 денари.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2867/1
6 април 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, ср.

1389.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 април 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Наслов на книгата	Автор	ISBN-код	Издавач	Број на примероци	Единична цена (по денари)
Критички есеј за модерната макроекономска теорија	Франк Хан	978-608247101-3 978-608247593-6	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	740,00
Котлер за маркетингот	Филип Котлер	978-608247106-8	Арсламина	6 (македонски јазик)	335,00
Механика на материјали	Р.Ч.Хилелер	978-608222065-9 978-608222043-7	Дата Понс	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.740,00
Основи на аналогни дигитални електронски кола	Ананат Агавал	978-608222092-5 978-608222095-6	Дата Понс	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	2.063,00
Геологија на животната средина	Карла В.Монтгомери	978-99898396-5 978-608478400-3	Европа 92	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.642,00
Вовед во криптографија	Најел Смарт	978-608247112-9 978-608247201-0	Арсламина	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	704,00
Основи на геологијата	Лутгенс	978-608247291-1	Арсламина	6 (македонски јазик)	2.174,00
Технологија на млечни производи	Ралф Ирли	978-608247294-2 978-608247595-0	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.082,00
Фармеките животни и животната средина	Клајв Филипс	978-608247206-5 978-608247424-3	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	498,00
Меѓународно право и меѓународни односи	Дејвид Армстронг	978-608247296-6 978-608247430-4	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.009,00
Медицинска фармакологија и терапевтици	Дерек Ц.Валер	978-608247289-8	Арсламина	6 (македонски јазик)	2.644,00
Оксфордски учебник по медицина Том 2	Дејвид А.Ворел	978-608210211-8 978-608210205-4	Табернакул	12 (на македонски јазик) 6 (на албански јазик)	17.154,00
Француска историска револуција	Питер Бурк	978-608247207-2 978-608247425-0	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	359,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Валандово, а за потребите на Јавната општинска установа Дом на култура „25-ти Мај“ - Валандово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Валандово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1212/1
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1390.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО ЗА 2020 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2020 година бр.02-428/1-4 од 26.2.2020 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 26.2.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1998/1
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1391.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 84/12, 43/14, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје, без надомест 200.000 литри Еуродизел БС гориво и 10.000 литри екстра лесно гориво (нафта за домаќинство).

Нафтените деривати, од став 1 на овој член, се отстапуваат на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД - Скопје за извршување на работите од нивната дејност – превоз на патници и стока со железницата.

Член 2

Трошоците за испорака односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на нафтените деривати, паѓаат на товар на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД - Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1990/1
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1392.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 7 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ИЗВИДНИЧКИ ПОРЕЧАНСКИ ОДРЕД „ЈАДРАН“ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. бр.	Назив на движна ствар	Номенклатурен број	Количина
1	Двоглед рачен 7x40	1210-1140-7075-9	9
2	Чамец гумен	1441-1416-2186-5	1
3	Миноистражувач транзиторски МТ-1	1845-1024-8771-2	4
4	Миноистражувач -1/М	1845-1087-5729-4	8
5	Машина за палење мини Км100	1850-1187-5216-0	6
6	Наметка заштитна	2205-1083-5908-0	75
7	Чизми заштитни гумени	2205-1088-0286-8	30
8	Дозиметар лични ЛД-М3	2210-1039-2116-3	442
9	Телефон моб. Сони Ериксон Т-290	3205-0000-1052-8	3
10	Телефон моб. Сони Ериксон Т-280И	3205-0000-1203-5	4
11	Централа тел. со приклучок ИТЦ	3205-0000-1220-5	1
12	Тел. мобилен Алкател V 770	3205-0000-8861-1	1
13	Тел. мобилен Сони Ериксон Наите	3205-0000-8863-5	2
14	Тел. Мобилен Сони Ериксон W100	3205-0000-8864-7	1
15	Телефон Нокиа 2730	3205-0000-8865-9	2
16	LG P-500 Optiuks One Public	3205-0000-8868-4	1
17	Тел. Мобилен Нокиа 100	3205-0000-8874-0	1
18	Тел.мобилен HTC Desire 310 Public	3205-0000-8883-0	1
19	Агрегат-ф 3001250 В Север	3405-0000-0048-7	1
20	Кабел лиснат 3x2,5мм	3450-0000-0005-7	300
21	Кабел гумен 3x2,5мм	3450-0000-0009-7	440
22	Кабел 3x1,5	3450-1026-7487-5	11
23	Кабел полски телф. ПТК 56	3450-3316-1403-0	24640
24	Кутија приклучна за осигур.	3455-3316-1288-9	1
25	Мотика за нафрлув. кабел	3460-1130-6692-3	7
26	Качувалки лински	3460-3316-0001-9	8
27	Сијалица ампула халогена	3605-0000-0042-0	2
28	Рефлектор со постоље	3615-0000-0056-0	1
29	Ламба батериска џебна	3625-0000-0014-7	13
30	Ламба радарска Ел-19	3625-0000-0019-6	36
31	Ламба рударска џебна	3625-0000-0086-0	4
32	Ламба батериска	3625-1026-6650-3	1
33	Дигалка од 3Т	3905-0000-0002-4	1
34	Дигалка Трифор 1,5т	3905-0000-0009-7	4
35	Дигалка возд.Вегер	3905-0000-0039-5	2
36	Колутарник голем	3905-0000-0045-0	1
37	Колутарник среден	3905-0000-0047-4	8
38	Дигалка кирфор	3905-0000-0046-2	1
39	Дигалка Тирфор од 3Т	3905-0000-0056-5	3
40	Дигалка М/В	3905-1268-1857-5	1
41	Количка сидарска	3970-0000-0009-8	1
42	Јаже копнено разно	4155-0000-0042-8	1
43	Кошула за цивилна заштита	4305-0000-0043-3	93
44	Кабаница за дожд СМБ	4305-3915-0173-4	19
45	Јакна П.П од скај со влошка	4320-0000-0201-8	18
46	Блуза раб. П.П од чоја	4320-0000-0202-3	8
47	Вреќа за спиење ЦЗ	4340-0000-0021-8	10
48	Пешкир	4340-0000-9532-1	23
49	Вреќа за спиење Тир АРМ	4340-1143-1723-9	32
50	Ранец за цивилна заштита	4355-0000-0021-4	404
51	Торибица. ком. универ. планин.	4355-1079-3563-2	115
52	Торба курирска кожна	4355-3915-1209-9	7

53	Решо плинско со повеќе горилници	4610-4123-0923-6	1
54	Маторка со чеп со комп. М69	4625-1080-0149-0	45
55	Прибор за јадење М-69	4625-1080-0153-1	58
56	Порција и чутурица војничка	4625-1080-0179-8	45
57	Бушалица моторна Кобра	5405-0000-0013-5	1
58	Апарат за електрично заварување	5452-0000-0001-6	1
59	Апарат за заварување оксигенски	5452-1088-0002-0	5
60	Пумпа моторна за вода Хоида	5810-0000-0004-7	4
61	Пумпа моторна моравка	5810-0000-0035-7	1
62	Пумпа елек. за потопување	5810-0000-0036-9	3
63	Пумпа елек. ВЦР 1410	5810-0000-0037-0	1
64	Пумпа моторна за вода	5810-0000-0100-3	2
65	Пумпа за вода СДМО-ТР236	5810-0000-0115-5	1
66	Компресор 3501 150	5840-0000-0008-7	1
67	Кора пластична	6753-5842-0001-9	4
68	Бометар за мерна киселина	6825-0000-0044-7	1
69	Шара дрвена мала	7003-0000-0007-7	6
70	Ножици мали за железо	7010-0000-0001-2	9
71	Тесла	7012-0000-0003-4	2
72	Чекан од 0,300 кгр.	7045-0000-0012-5	1
73	Чекан 001041500001	7045-1268-5857-1	1
74	Клешта минерска	7065-1274-7773-1	6
75	Лопата	7087-6164-0097-4	256
76	Копач	7093-0000-0006-6	17
77	Алат во ташна од 40 дела за ел.	7097-0000-0033-5	9
78	Алат водоинсталатерски	7097-0000-0042-6	6
79	Алат за рачно.поб. сид	7097-0000-0043-8	7
80	Алат столарски	7097-0000-0045-1	4
81	Комплет за самоспасување	7097-0000-0052-9	10
82	Фотоапарат практика МТЛ-5	7025-1083-0008-9	1
83	Клин за спасување	7710-1026-7634-6	121
84	Фотоапарат практика МТЛ-3	7205-1083-0619-5	1
85	Опасач ПП	7710-1026-7635-8	18
86	Мачка за ППЗ	7720-0000-0080-6	9
87	Млазница обична	7720-0000-0124-0	3
88	Троделница со сопирница	7720-0000-0109-4	4
89	Собирница за вода 5/2-4	7720-0000-0127-4	3
90	Продолжеток хидратански Б3/5	7720-0000-0127-6	3
91	Моталка метална за ПП црево	7720-0000-0320-0	4
92	Скала кукана од 4,8 м	7720-1132-8837-6	8
93	Скала троделна составувачка	7720-1132-8845-5	2
94	Млазница обична ф-52	7720-1132-8851-0	11
95	Спојници тлачни ПП-52мм	7720-1132-8893-5	38
96	Кора за вода ПП	7720-1132-8930-7	24
97	Продолжеток хидратански ф-75	7720-1143-2500-9	4
98	Продолжеток хидратански Б/24	7720-1143-2502-2	4
99	Црево одводно ф-52	7720-1143-2544-7	39
100	Црево одводно од 1,6м	7720-1143-2547-2	11
101	Металница метла ПП	7720-1144-4117-4	88
102	Клуч за отварање на хидраит.	7730-0000-0069-8	7
103	Шлем противпожарен	7730-0000-0096-0	111
104	Клуч за наст.на ПП црево	7730-0000-0070-4	3
105	Шлем противпожарен без везир	7730-0000-0154-7	10
106	Апарат изолац. Едночасовен	7740-1132-8938-3	27
107	Респиратор	7740-1132-8942-5	53

108	Сирена за сиг.знаци рачна	7750-1132-8945-1	9
109	Појас за спасување	7750-1087-5721-0	15
110	Удлага по крамер долж.100цм, шир 10цм	7810-7011-8598-8	236
111	Носила санитарски на склопување	7816-1077-0135-1	4
112	Јаже челично ф-12мм долж.50	8220-0000-0011-2	3
113	Кинопроектор неоклуб 16	9130-1244-1346-7	1
114	Вреќа за умрени	9505-0000-0007-2	10
115	Вреќи за песок	9505-0000-0008-4	500
116	Читач на личен дозиметар	2210-1039-2117-5	58
117	Детектор радиолошки Рик Т-9	2210-1136-2158-9	49
118	Мерач радиолошки детектор	2210-1137-0002-7	3
119	Детектор хемиски ХД-М-11Б	2210-1149-4320-5	53
120	Комплет за обележ. конз	2225-1136-5811-0	8
121	Станица за деконтаминација	2225-1086-3494-9	1
122	Мегафон АМЗ-85	3225-0000-0116-7	24
123	Геофон	3250-0000-0008-1	12
124	Агрегат Беаи 2м	3405-0000-0006-2	2
125	Агрегат Хонда ЕЦ 1500	3405-0000-0049-9	1
126	Колан лински	3460-1079-2372-6	5
127	Моталица Мл-1	3460-3316-1425-0	17
128	Рефлектор 501	3615-0000-0058-4	4
129	Резалка моторна за бетон 300П	3860-0000-0012-5	4
130	Пила моторна	3860-3615-0220-3	1
131	Пила моторна Партнер за бетон и железо	3860-3615-1064-9	3
132	Дигалка механичка од 10Т	3905-0000-0040-1	5
133	Чаршав креветски од Дамет	4340-0000-0006-1	46
134	Шлем градежен	4345-0000-0010-9	236
135	Црево висисно за томос	5610-0000-0024-9	13
136	Прскалка за лозје гребна	5620-1138-9394-9	3
137	Пумпа за вода Томос	5810-0000-0001-1	10
138	Печка за нафта	6015-1077-5743-9	1

Член 2

Движните ствари од член 1, од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Извиднички Поречански одред „ЈАДРАН“ Скопје.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со претседателот на Извиднички Поречански одред „ЈАДРАН“ Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2216/1
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1393.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 7 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

1. Возило

- марка: ФОРД
- тип: МОНДЕО 2.0 TDCI
- регистарска ознака: SK 601 PC
- број на шасија: WF05XXGBB54E35543
- број на мотор: 4E35543
- година на производство: 2005 година
- работна зафатнина на моторот: 1998 cm³
- сила на моторот: 96 kw
- боја на каросерија: – КРЕМ 4F.

2. Возило

- марка: ФОРД
- тип: ЕКСПЛОРЕР
- регистарска ознака: SK 323 TH
- број на шасија: 1FMDU34E7XUC30159
- број на мотор: 30159
- година на производство: 2000 година
- работна зафатнина на моторот: 4011 cm³
- сила на моторот: 152 kw
- боја на каросерија: ЖОЛТА/51.

3. Возило

- марка: ФОРД
- тип: ЕКСПЛОРЕР
- регистарска ознака: SK 133 TK
- број на шасија: 1FMDU34EXXUC66489
- број на мотор: 66489
- година на производство: 2000 година
- работна зафатнина на моторот: 4011 cm³
- сила на моторот: 152 kw
- боја на каросерија: МЕТ ТЕМ ЗЕЛЕНА/36.

4. Возило

- марка: ФОРД
- тип: РЕНЦЕР ХЛТ
- регистарска ознака: SK 6760 AG
- број на шасија: 1FTYR10C6WPA40754
- број на мотор: 40754
- година на производство: 1997 година
- работна зафатнина на моторот: 2400 cm³
- сила на моторот: 91 kw
- боја на каросерија: МЕТ СИНА/98.

5. Возило

- марка: ФОРД
- тип: РЕНЦЕР ХЛТ
- регистарска ознака: SK 148 TK
- број на шасија: 1FTYR10A6WPA40616
- број на мотор: 40616
- година на производство: 1996 година
- работна зафатнина на моторот: 2400 cm³
- сила на моторот: 91 kw
- боја на каросерија: БЕЛА/01.

6. Возило

- марка: ФОРД
- тип: РЕНЦЕР ХЛТ
- регистарска ознака: SK 142 TK
- број на шасија: 1FTYR10C4WPA40753
- број на мотор: 40753
- година на производство: 1997 година
- работна зафатнина на моторот: 2400 cm³
- сила на моторот: 91 kw
- боја на каросерија: МЕТ СИНА/98.

7. Возило

- марка: ФОРД
- тип: РЕНЦЕР ХЛТ
- регистарска ознака: SK 147 TK
- број на шасија: 1FTYR10C4WPA14735
- број на мотор: 14735
- година на производство: 1998 година
- работна зафатнина на моторот: 2400 cm³
- сила на моторот: 91 kw
- боја на каросерија: МЕТ СИНА/98.

8. Возило

- марка: ФОРД
- тип: РЕНЦЕР ХЛТ
- регистарска ознака: SK 309 TL
- број на шасија: 1FTYR10C6WPA14736
- број на мотор: 14736
- година на производство: 1997 година
- работна зафатнина на моторот: 2400 cm³
- сила на моторот: 91 kw
- боја на каросерија: ТЕМ СИНА/99.

9. Возило

- марка: ШЕВРОЛЕТ
- тип: СПАРК
- регистарска ознака: SK 2944 AJ
- број на шасија: KL1KF484J7C199869
- број на мотор: 546552KA2
- година на производство: 2006 година
- работна зафатнина на моторот: 796 cm³
- сила на моторот: 38 kw
- боја на каросерија: БЕЛА/01.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ - Скопје.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со директорот на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2217/1
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1394.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ
НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО
СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА 2020 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2020 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Генерален урбанистички план за Град Скопје за површина во плански опфат на Генералниот урбанистички план за Град Скопје донесен со Одлука на Советот на Град Скопје бр. 07-5068/1 од 23.12.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2247/1
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1395.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 април 2020 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ
НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО
СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА 2020 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2020 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Генерален урбанистички план за Куманово за површина во плански опфат на Генералниот урбанистички план за Куманово донесен со Одлука на Советот на Општина Куманово бр. 07-575/3 од 23.6.2004 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2247/2
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1396.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 април 2020 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ
НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО
СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА 2020 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2020 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Државна урбанистичко-планска документација за објект со основна класа на намена В2-социјална заштита на КП бр. 54, запишана во имотен лист бр. 161 за КО Шишево-вон град, Општина Сарај.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2247/3
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1397.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 април 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ
НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО
СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА 2020 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2020 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Детален урбанистички план за Блок 8 од Градска четврт ССИ 03 од Генералниот урбанистички план на Град Скопје донесен со Одлука на Советот на Град Скопје бр. 07-5068/1 од 23.12.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2247/4
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1398.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 април 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ
НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО
СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА 2020 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со

Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2020 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Урбанистички план за село Мојанци, Општина Арачиново.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2247/5
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1399.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 април 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ
НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО
СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА 2020 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2020 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Државна урбанистичко-планска документација за изградба на фотоволтаични центри, со намена Е2- комунална супраструктура, КО Богданци вон-град, Општина Богданци.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2247/6
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1400.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 7 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА 2020 ГОДИНА**Член 1**

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2020 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Архитектонско-урбанистички проект за Казнено-поправна установа Идризово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2247/7
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1401.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 7 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2020 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежни парцели во Блок 1, за наменска зона 1.1 со основна намена В2-здравство и социјална заштита – Универзитетски клинички центар, дефинирана во Урбанистички план вон населено место Веле Поле, општина Ѓорче Петров донесен со Одлука на Советот на општина Ѓорче Петров бр. 08-1992/5 од 07.06.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2247/8
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1402.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 7 април 2020 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА 2020 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-
мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработката
на урбанистички планови, регулациони планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектна документаци-
ја за 2020 година се утврдуваат работите за изработка
на ажурирана геодетска подлога за изменување и до-
полнување на Детален урбанистички план за Градска
четврт ЈИ02, Општина Аеродром, донесен со Одлука
на Советот на Општина Аеродром бр.08-2708/1 од
11.04.2017 година за основна класа на намена В4-Поли-
циска станица- Аеродром.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 44-2247/9
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1403.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 124/19) Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата одржана на 7 ап-
рил 2020 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА 2020 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-
мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработката
на урбанистички планови, регулациони планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектна документаци-
ја за 2020 година се утврдуваат работите за изработка
на ажурирана геодетска подлога за Државна урбани-
стичко-планска документација за изградба на меѓурегио-
нална депонија за комунален отпад – централна
постројка за управување со отпад лоцирана во општина
Свети Николе.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 44-2247/10
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1404.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 124/19) Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата одржана на 7 ап-
рил 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ
НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА 2020 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2020 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска-документација за автокамп во општина Петровец.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2247/11
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1405.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 7 април 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ
НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА 2020 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација

ја за 2020 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Државна урбанистичко-планска документација за Казнено-поправна установа Прилеп.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2247/12
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1406.

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 7 април 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ
СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува трајното користење на недвижни ствари - објекти, кои се наоѓаат на КП.бр.11594 запишани во Имотен лист бр.15482 за КО Кочани на ул.„Едвард Кардел“ бр.1 и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат К1, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 368 м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 346 м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 83 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект, намена на зграда преземена при конверзија на податоците од стариот ел.систем Републички органи, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 000, намена на посебен дел од зграда, со внатрешна површина од 46 м² и

- зграда 2, намена на зграда и друг објект, намена на зграда преземена при конверзија на податоците од стариот ел.систем Општествена станбена, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 001, намена на посебен дел од зграда, со внатрешна површина од 12 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2301/1
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1407.

Врз основа на член 49-д став (2) од Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15, 129/15, 23/16, 120/18 и 248/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 7 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП ОБЈЕКТИ НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН КАФАСАН

Член 1

Со оваа одлука се даваат во закуп објекти од траен карактер, во сопственост на Република Северна Македонија, кои ги користи Царинската управа, лоцирани на граничен премин Кафасан и тоа:

Реден број	Граничен премин	Објект број	Површина (м2)	Кагастарска општина (КО), Имотен лист (ИЛ), Кагастарска парцела (КП)	Адреса, број на зграда/друг објект, влез/кат и број на посебен-заеднички дел, намена и внатрешна површина	Проценета вкупна вредност на објектот во денари без ДДВ	Почетна висина на месечна закупнина во денари без ДДВ (0.5% од Проценета вкупна вредност на објектот)	Број и датум на процена на Бирото за судски вештачења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кафасан	98	19,00	КО Радожда, ИЛ 686, КП 2577	Локов, Дел од 423м2 бр. 1, влез 1, кат 01	480.745,00	2.404,00	СВ 5 11/2020 од 11.02.2020
2	Кафасан	99	8,00	КО Радожда, ИЛ 686, КП 2577	Локов, Дел од 423 м2, бр. 1, влез 1, кат 01	257.991,00	1.290,00	СВ 5 11/2020 од 11.02.2020
3	Кафасан	105	8,00	КО Радожда, ИЛ 686, КП 2577	Локов, Дел од 423 м2, бр. 1, влез 1, кат 01	749.623,50	3.748,00	СВ/ЕЛ 5- 125/19-6 од 25.11.2019
4	Кафасан	106	18,70	КО Радожда, ИЛ 686, КП 2577	Локов, Дел од 423 м2, бр. 1, влез 1, кат 01	1.854.628,00	9.273,00	СВ/ЕЛ 5- 125/19-6 од 25.11.2019
5	Кафасан	107	18,70	КО Радожда, ИЛ 686, КП 2577	Локов, Дел од 423 м2, бр. 1, влез 1, кат 01	1.854.628,00	9.273,00	СВ/ЕЛ 5- 125/19-6 од 25.11.2019

Член 2

(1) Давањето во закуп на објектите на граничните премини, ќе се изврши поединечно по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање со кој управува и оперира Министерство за финансии - Управа за имотно-правни работи на Република Северна Македонија.

(2) Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: (www.e-aukcii.finance.gov.mk)

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2334/1 Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Оливер Спасовски, с.р.**

1408.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија, и тоа премер на објекти кои се наоѓаат во с. Небрегово - Прилеп, на КП бр. 940, КО Небрегово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2356/1 Претседател на Владата
7 април 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Оливер Спасовски, с.р.**

1409.

Врз основа на член 69 став 5 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16 и 171/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 7 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВНИ И ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ПРИМАРНА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА КОИ ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОБЕЗБЕДУВА СРЕДСТВА ЗА НИВНО ЦЕЛОСНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ ВО 2020 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарната, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2020 година, и тоа:

Реден број	Јавна здравствена установа
1	Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон Скопје
2	Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија
3	Универзитетска клиника за токсикологија
4	Универзитетска клиника за детски болести
5	Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби
6	Универзитетска клиника за дерматологија
7	Универзитетска клиника за детска хирургија
8	Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар Скопје
9	Општа болница со проширена дејност Дебар
10	Општа болница Кичево
11	Општа болница Охрид
12	Општа болница Прилеп
13	Универзитетска клиника по хируршки болести Св. Наум Охридски Скопје
14	Институт по белодробни заболувања кај децата Козле Скопје
15	Психијатриска болница Скопје
16	Здравствен дом Крива Паланка
17	Здравствен дом Охрид
18	Здравствен дом Струга
19	Здравствен дом Струмица
20	Здравствен дом Тетово
21	Здравствен дом Берово
22	Здравствен дом Македонски Брод
23	Здравствен дом Валандово
24	Здравствен дом Крушево
25	Здравствен дом Неготино
26	Здравствен дом Ростуше
27	Поликлиника на Универзитетот Св. Кирил и Методиј Скопје
28	Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
29	Институт за медицина на трудот

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2713/1
7 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.



2020094